



“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

**Консултантско друштво за економско-правни и други услуги
организира стручно-едукативно “on-line” предавање на тема:**

**ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2022 година; ПОЈАСНУВАЊА ЗА ПОВАЖНИ
ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ, КОИ ИМААТ ДИРЕКТНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА,
НОВИТЕ
ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ И ЗА ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ И ПРАВНИ ПРАШАЊА**

Стручното “on-line” предавање ќе се одржи на 30 и 31 јануари 2023 година

ПРОГРАМА НА ПРЕДАВАЊЕТО:

I. Вовед:

- а) Запознавање околу усогласувањето на нашето сметководство со меѓународните сметководствени стандарди во рамките на Европската унија;
- б) Се најавува нов начин на водење на сметководството за буџетите и буџетските корисници;
- в) Правата, обврските и задолженијата по ново за одговорниот сметководител;
- г) Условите по ново кои треба да ги исполнува одговорниот сметководител;
- д) Што ќе биде со оние лица кои по донесувањето на новиот закон, нема да ги исполнуваат потребните услови;
- ѓ) Други новини во врска со најавеното усогласување на сметководството со меѓународните сметководствени стандарди;

II. Нови законски прописи

III. Платите, додатоците и надоместоците на платите за 2023 година, заедно со нивните придонеси и даноци

IV. Претходни работи на завршната сметка:

- а) Усогласување на аналитичката евиденција со главната книга (синтетичката евиденција);
- б) Проверка и усогласување на книжењата пред завршната сметка;
- в) Појаснување за годишниот попис на средствата за 2022 година;
- г) Амортизација и ревалоризација на средствата за 2022 година;
- д) Појаснување за расходување на средствата според член 42 од Законот за користење на средствата во државна и општинска сопственост;

V. Пресметување на данокот од добивка и составување на образецот Даночен биланс за сметките од самофинансирачки активности;

VI. Техника на составувањето на завршната сметка;

VII. Утврдување на финансискиот резултат и неговата распределба:

- а) Добивка и
- б) Загуба.

VIII. Пополнување на обрасците;

IX. Консултации, прашања и одговори.

Предавањето првиот ден почнува со работа во 10,00 часот.

Секој пријавен учесник, претходно ќе добие стручен материјал, во вид на прирачник, изработен исклучиво за материјата што е предмет на работа на предавањето, во која цена е вклучено и “on-line” предавањето, и тоа:

За претплатниците на Билтенот Пракса и сметководство по цена од 4.000 ден. + 18% ДДВ, за вториот учесник по цена од 3.000 ден. + 18% ДДВ, за третиот и натака по цена од 2.000 ден. + 18% ДДВ; и

За непретплатниците на Билтенот Пракса и сметководство по цена од 4.500 ден. + 18% ДДВ, за вториот учесник по цена од 3.500 ден. + 18% ДДВ, за третиот и натака по цена од 2.500 ден. + 18% ДДВ.

Плаќањето може да се изврши на жиро-сметка 300000000197528, даночен број 4030989239725, депонент Комерцијална банка - Скопје, на име „МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје.

Заради карактерот и важноста на материјата, што ќе биде обработувана, на предавањето пожелно е да се пријават:

Одговорните сметководители, раководителите на единиците за финансиски прашања и внатрешна ревизија, секретарите и правниците и лицата кои непосредно работат на проблематиката што ќе биде предмет на работа на предавањето.

Предавачи и консултанти ќе бидат:

1. М-р Ивица Лазевски, економски советник – Македонија биро – Скопје,
2. Иван Кузмановски, директор на Македонија биро – Скопје.

Учесниците на предавањето ќе добијат соодветен документ (потврда) за извршена обука, во смисла на член 154 од ЗРО и член 54 од Законот за административни службеници.

Подетални информации можете да добиете секој работен ден од 7 до 15 часот на тел. бр. 02/3127-044, 071-342-010 и 071-342-185, info@makedonijabiro.com.mk / m biro@t.mk / www.makedonijabiro.com.mk

Во очекување на Вашето учество на предавањето, Ви посакуваме многу успеси во Вашето работење.

Скопје, 16.01.2023 год. / Број 0701/4
Скопје

„Македонија биро” –

Ве молиме, сите заинтересирани благовремено да ја пополните наведената “Пријава”, и да ни ја пратите на нашиот е-маил: info@makedonijabiro.com.mk / m biro@t.mk за да можеме да Ви пратиме линк, и да Ве вклучиме на предавањето.